

# **С О О П Ш Т Е Н И Е**

ЗА ЗАВЕРКА НА **ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР** ВО УЧЕБНАТА  
**2021/2022** година ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА ПРВ  
ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И  
ХРАНА ВО СКОПЈЕ

---

1. Заверката на летниот семестар во учебната 2021/2022 година, за сите редовни студенти ќе се врши во периодот од

**23.06.2022 година (четврток)**

**до 29.06.2022 година (среда)**

## **И ТОА ВО ТЕРМИНИТЕ:**

- Студентите од I година           **23.06.2022 година (четврток)**
  - Студентите од II година       **24.06.2022 година (петок)**
  - Студентите од III година       **27.06.2022 година (понеделник)**
  - Студентите од IV година       **28.06.2022 година (вторник)**
  - Студенти на втор циклус студии **29.06.2022 (среда)**
- При заверката на семестарот потребно е поднесување пополнет семестрален лист за летниот семестар.

## **УСЛОВИ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ**

1. Студентот може да го завери летниот семестар само ако ги исполнил академските обврски за сите предмети што ги запишал во дадениот семестар.
- Потврда за исполнети академски обврски за предмет претставува добиен потпис од наставникот во индексот на студентот и во електронскиот I KNOW систем.

2. Семестарот може да се завери и без потпис за предметите за што се плаќа **НАДОМЕСТ од 3,33 евра за секој кредит за нереализирана обврска на предмет (6 кредити x 3,33 евра = 19,98 евра од предмет, во денарска противвредност), односно надомест од 6,66 евра за секој кредит за нереализирана обврска на предмет (6 кредити x 6,66 евра = 39,96 евра од предмет, во денарска противвредност) за студентите запишани во квота кофинансирање, на жиро-сметката на Факултетот (незаверените предмети не може да се полагаат, уплатата се врши за да можат да се заверат останатите, реализирани потписи).**
3. Студентот нема право да ги полага испитите по предметите за кои не ги исполнил академските обврски (нема потпис). Овие предмети, студентот е должен да ги презапише и ислуша во следната учебна година.

- Сите редовни студенти **ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ И ПОПОЛНУВААТ СТУДЕНТСКА АНКЕТА ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 година. (ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ бр. 38 А)**

### **ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ :**

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С. 160010454578810, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 1, СО НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА НА РМ.

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ